

## РЕЗУЛТАТИ

Предмет: БИОМЕХАНИКА НА ЦВАКАЛЕН СИСТЕМ

Учебна година: 2020/21

Вид на полагање:<sup>1 2</sup> Писмен дел од предметот

Студиска програма: СЗТ

Датум на полагање:<sup>3</sup> 10.6 2021 година

Реден број	Број на индекс	Освоени поени
1.	628	0
2.	535	0
3.	627	0
4.	614	0
5.	550	0
6.	600	0
7.	621	48
8.	603	0
9.	660	0
10.	616	48
11.	625	48
12.	626	48
13.	629	0
14.	631	0
15.	611	48
16.	598	0
17.	615	0
18.	606	0
19.	607	48
20.	587	48

Тестот носи вкупно 80 поени.

Минимум поени за положување на тестот изнесува 48.

Увид во тестот<sup>4</sup> - Увид во тестот на 22.6 во 10,30 часот.

Усмен дел од испитот на 25.6 2021 година во 10,30 часот.

Одговорен наставник  
Проф. д-р Љ. Гугувчевски

<sup>1</sup> Се наведува: 1 колоквиум во летниот семестар, 2 колоквиум во летниот испитен рок, писмен дел од испитот во летниот испитен рок, писмен дел од испитот во есенскиот испитен рок, 1 колоквиум во зимскиот семестар, 2 колоквиум во зимскиот семестар, писмен дел од испитот во зимскиот испитен рок.

<sup>2</sup> За предметите (со 15 теоретски часа во семестарот) кои имаат само 1 колоквиум се наведува полагање на писмен дел од предметот во колоквиумската недела или писмен дел од предметот во испитен рок.

<sup>3</sup> Оценкаите кои студентите ги добиле во проверката на нивните знаења се објавуваат на јавно место (огласна табла, веб-страницата на единицата и сл.), во рок од 5 работни дена од спроведената проверка, односно од денот на полагањето на испитот.

<sup>4</sup> Наставниците се должни, по барање на студентот, да обезбедат увид во прегледаниот труд и добиената оценка, во рок од 2 работни дена од објавувањето на резултатите.